



...towards common values!



ЛОКАЛНА МЛАДИНСКА СТРАТЕГИЈА ЗА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 2011-2015

Гевгелија, Р. Македонија

Ноември, 2010

Содржина

1.Листа на употребувани кратенки.....	3
2.Вовед.....	4
3.Анализа на состојбата.....	6
4.Краток преглед.....	10
5.Цел на стратегијата.....	11
6.Приоритети.....	11
6.1Култура и спорт	11
6.2Младинско информирање.....	12
6.3Младински активизам и иницијативи.....	13
6.4Младинско учество.....	13
6.5Волонтерство.....	14
7.Акционен План за имплементација на Локалната Стратегија за Млади за 2011 година.....	15
8.Процес на мониторинг и евалуација.....	34
9.Членови на координативно тело.....	35
10.Членови на работна група.....	35

Листа на употребувани кратенки

ЛС-Локална Самоуправа

АМС-Агенција за млади и спорт на Република Македонија

НСМ-Национална стратегија за млади на Република Македонија

НАП-Национален акционен план

ЛСМ-Локална стратегија за млади на Општина Гевгелија

ЛАП-Локален акционен план

СЕГА-Коалиција на младински организации СЕГА

ЗГ-Здруженија на граѓани

МВР-Министерство за внатрешни работи

МТС-Министерство за труд и социјала

АВРМ-Агенција за вработување на Република Македонија

ЈЗУ НПБ-Јавна здравствена установа *Невропсихијатриска болница*- Негорци

ЈЗУ Здравен Дом-(Јавна здравствена установа *Здравен Дом*- Гевгелија)

СУМ-Средношколска унија на Македонија

РЦОР-Регионален центар за одржлив развој

БУМ-Бран успешна младина

МСФ- ЗГ *Младински Совет-Форса*-Гевгелија

УМС на ВМРО-ДПМНЕ-Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

СДММ-Социјалдемократска младина на Македонија

ДПСМ-Демократска партија на Србите во Македонија

СК-Спортски клубови

КУД-Културно уметничко друштво

Вовед

Здружението на граѓани *Младински Совет -Форса-* Гевгелија е невладина и непрофитабилна организација која е основана во април 2008 година. Од 2010 година МСФ е придружна членка на Коалицијата на младински организации СЕГА, а од самото основање досега работи на проекти поврзани со подобрување на општата состојба на младите. Примарна цел на МСФ е подобрување на квалитетот на живеење на младите, активно вклучување на младите во креирање на општествениот живот во Општина Гевгелија, како и лобирање и застапување за младите.

Коалицијата на младински организации СЕГА во периодот од 1 јануари до 30 ноември 2010 година го имплементираше проектот *Креирање на Локални Младински Стратегии* во 10 општини во Република Македонија (Гевгелија, Илинден, Кисела вода, Тетово, Прилеп, Битола, Кавадарци, Свети Николе, Штип и Радовиш).

Во состав на проектот беа спроведени активности за воспоставување на структура за подготовка на локални младински стратегии, како и активности за утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалните младински стратегии. Станува збор за пет-годишни стратегии во кои се лоцираат клучните приоритети за младите луѓе во секоја општина и ќе се понудат одреден број на остварливи решенија.

За подобра реализација на проектот во Општина Гевгелија се презедоа следниве активности:

Формирање на координативно тело (координатор на проектот, претставник на ЛС, претставник на СО, претставник на ЗГ). **Предвидено е координативното тело да биде она кое ќе ја води изработката на ЛСМ и е задолжено за лобирање во процесот на усвојување како и за управувањето со имплементација на истата на локално ниво.**

Формирање на работна група (работната група ја сочинуваат 27 членови, претставници на ЗГ, политички подмладоци, локални институции и ЛС). Работната група е составена со цел полесно креирање на локалната стратегија за млади и членовите на истата се задолжени за креирање на ЛСМ и ЛАП. Пред да започне со работа, работната група одржа прв состанок заедно со координативното тело и се запознаа со самиот проект ЛСМ. Преку е-маил сите членови ги добија насоките за структурата на ЛСМ, анализата за Гевгелија, НСМ И НАП, како полесно би се запознале со истите.

Спроведување на анкета на 40 млади луѓе на возраст од 15 - 29 години. (анкетата се спроведе со цел од анкетираниите млади во Гевгелија да се добијат релевантни податоци кои се нивните потреби).

Организирање на две фокус групи.

1.Одредување на приоритети за ЛСМ (првата фокус работилница се организираше во месец Април 2010год, на истата присуствуваа 19 претставници средношколци, студенти, претставник од општината, АГВР, и ЗГ кои работат со млади и се одредија приоритетите за ЛСМ).

2. Потврдување на приоритети за ЛСМ (втората фокус работилница се одржа во месец мај 2010год, на истата присуствуваа 14 претставници средношколци, студенти, претставник на ЛС и ЗГ кои работат со млади. На истата се потврдија приоритетите кои се донесоа на првата фокус работилница).

Спроведување на интервјуа со советник за општи работи г-ца Катерина Ашикова се изврши во Општина Гевгелија, исто така и со претседавачот на советот на општина Гевгелија Александар Тодов. Од страна на локалниот координатор на проектот беа запознаени со целиот тек на проектот ЛСМ и улогата на кординативното тело и работната група. Од интервјуто се добија податоци за плановите на општината во поглед на младите и нивни лични ставови за одредени проблеми и потреби на младите луѓе.

Организирање состаноци на кординативно тело и работната група. За полесно да се изготви ЛСМ И ЛАП повеќе пати се одржуваа состаноци на координативното тело и работната група.

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА:

Целна група се млади од 15-30 години (средношколци, студенти, невработени).

Бројот на жители во Општина Гевгелија изнесува 22.988 од кои 5786 се млади лица на возраст од 15-30 години.

Во општината работат четири основни училишта, едно средно училиште како и Факултет за туризам и бизнис логистика при универзитетот *Гоце Делчев*-Штип. Во С.О.У *Јосиф Јосифовски* - Гевгелија учат вкупно 1234 ученици од кои во гимназиско образование 549, а во стручно образование 685 ученици. На Факултетот за туризам и бизнис логистика се запишани вкупно 400 студенти.

Во општината функционираат неколку граѓански здруженија кои работат со млади како што се:

Младински Совет-Форса- Гевгелија

РЦОР- во чиј состав работи *Бум (бран успешна младина)* - Гевгелија

Мултимедијален центар - Гевгелија

СУМ-*Средношколска унија* на Македонија при С.О.У *Јосиф Јосифовски*- Гевгелија

Спортски клубови во кој партиципираат млади се :

Фудбалски Клуб *Кожуф* - Гевгелија

Кошаркарски Клуб *Кожуф* - Гевгелија

Фудбалски клуб *Миравци* -- с.Миравци

Женски ракометен клуб *Гевгелија* - Гевгелија

Културно уметнички друштва во кој партиципираат млади се:

КУД- *Бојмија* - Гевгелија

КУД *Јосиф Јосифовски* - Гевгелија

КУД *Брака Толев* - с.Прдејци

КУД *Негорци* - с.Негорци

КУД *Танец* - с.Миравци

Добиените резултати од истражувачкиот процес по сите приоритети посочуваат дека е потребно да се делува систематски за да се подобрат состојбите. Истовремено тоа укажува дека ќе биде потребен подолг временски период за да се санираат состојбите и да се видат првите резултати.

1.Култура и спорт

Младите во Гевгелија своето слободно време во главно го поминуваат по кафулињата со друштво и во гледање телевизија.

Исто така младите изјавиле дека своето слободно време го исполнуваат и со спортски активности, при што поголем дел од оние кои се занимаваат со спортски активности во слободното време се машки. Од вкупно 40 испитаници 30% времето го поминуваат во кафулиња и пред телевизор додека по 27% во спортски активности и друго. Младите делумно се заинтересирани за култура и спорт во Општина Гевгелија.

Тие многу малку покажуваат проактивност да го збогатат својот културен и спортски живот и многу малку се ангажираат преку своите организации и преку институциите за развој на спортот и културата.

Планирањето на културниот и спортскиот живот во градот не е систематско и стратешко и не ги вклучува младите како конзументи на култура и спорт. Тоа резултира со делумно задоволство кај младите од понудените содржини, односно освен малиот број содржини истите не се ниту адекватно испланирани.

2.Младинско Информирање

80% од испитаниците сметаат дека младите делумно се информирани за работите кои ги засегаат лично нив. Како главна причина за делумната информираност за 45% од испитаниците е незаинтересираноста на младите луѓе да се информираат. 47% од испитаниците навеле дека младите се ангажираат само понекогаш за да ја добијат информацијата која навистина им треба, а 40% сметаат дека младите воопшто не се ангажираат да ги најдат потребните информации. Останатите 40% од испитаниците сметаат дека локалните институции не се ангажираат доволно да ги информираат младите односно дека информациите се пренесуваат преку погрешни канали.

Непостоењето на Младински информативен центар оневозможува младите да имаат едно место кое ќе го препознаваат како информативна точка. Ваквата состојба ја ублажуваат постоечките младински НВО кои се трудат да ги

информираат младите. Како најчести пренесувачи на информации до младите се образовните институции и медиумите.

3.Младински активизам и иницијативи

Покарај постењето на голем број младински НВО и во Гевгелија 72% од младите сметаат дека има малку младински иницијативи. Паралелно со малиот број младински иницијативи 70% од испитаниците изјавиле дека младите многу ретко се залагаат за решавање на младинските проблеми. Според 25% од испитаниците најиницијативни се младите на возраст од 16-20 години, а најмалку иницијативни се младите од 26-30 години.

Трите клучни причини за отсуство на иницијативност кај младите според испитаниците се примерите кои ги гледаат во околината, мал број места и можности да ги реализираат своите идеи и немање финансии за реализација на нивните идеи. Исто така младите малку се информирани што се презема во општината од страна на младинските НВО и локалните институции за разрешување на некој младински проблеми. Истовремено во општината на младите им недостигаат места и можности за креативно изразување. Тие оваа потреба ја нагласуваат како најбитна за младите заедно со потребата од добро образование и работни места

4.Младинско учество

Поделени се мислењата на младите за тоа дали и како младите се вклучени во донесувањето одлуки во локалните институции. 32% од испитаниците сметаат дека младите се застапени во институциите, но не се вклучени во донесување на одлуки, односно дека не се застапени во институциите и не се вклучени во донесувањето одлуки. Причина за ваквите поделени мислења може да биде недоволна информираност на младите за тоа дали постојат младински тела преку кои младите учествуваат во донесувањето одлуки. 60% одговориле дека не се информирани дали постојат такви тела. 92% не биле никогаш вклучени во донесување на некоја одлука на локално ниво. Според информациите од фокус групата во Општина Гевгелија не постојат такви младински тела т.е. младинска канцеларија или младински совет и нема млад советник во општината. Од друга страна младите сметаат дека нивното учество е најпотребно за да можат да ги остварат своите интереси, да дадат младински поглед на нештата и да напредуваат во кариерата.

5.Волонтерство

Во Гевгелија 62% од испитаниците волонтирале досега. При тоа младите на возраст од 20-24 години изјавиле дека волонтирале. Истовремено, младите имаат позитивна перцепција за волонтерството и 70% изјавиле дека го поддржуваат и сметаат дека е корисно. Но, генералниот впечаток на најголем дел од испитаниците е дека воопшто младите во Гевгелија ретко волонтираат. Ова наведува на потребата од поголема промоција на волонтерството и информирање на младите и на локалните институции за законската рамка во Р.М. по однос на волонтерството и предностите од волонтирањето и вклучувањето на волонтери во работата на институциите.

4.Краток преглед

Коалицијата СЕГА во периодот од 1 јануари до 30 ноември 2010 година го имплементираше проектот *Креирање на локални младински стратегии* во десет општини во Р.Македонија меѓу кои е и Гевгелија.

Целна група на проектот се млади од 15-30 години кои се една специфична општествена група со свои потреби за достоин живот во едно современо општество.

На првите состаноци беше презентираан проектот, беа формирани координативно тело од 5 члена и работна група од 27 членови кои имаа посебни задачи во реализација на проектот. Првата фокус група ги одреди приоритетите, а втората само ги потврди истите. За општина Гевгелија се одредени следниве приоритети: култура и спорт, младинско информирање, младински активизам и иницијативи, младинско учество и волонтеризам. За подоцна да се анализира состојбата и потребите на младите во Општина Гевгелија преку една анкета, со која беа опфатени 40 млади и две интервјуа со советничката за општи работи г-ѓа Катерина Ашикова и претседавач на Совет на Општина Гевгелија г-дин Александар Тодов.

По добиените резултати и состаноци со фокус групата и работната група започна изработката на *Локалната младинска стратегија* за Општина Гевгелија која треба да се имплементира во наредните пет години на територијата на општината.

Во *Локалната младинска стратегија* за Општина Гевгелија преку приоритетите, целите на приоритетите, специфичните цели, стратегиите и ЛАП (локален акционен план) се понудени решенија кои ќе им помогнат на младите да го подобрат и олеснат својот живот.

5.Цел на стратегијата

Подобрување на општата состојба на животот на младите во Општина Гевгелија.

6.Приоритети

6.1.Култура и спорт

Долгорочна цел:

Активно учество на младите во културниот и спортскиот живот во општина Гевгелија

Специфични цели:

Поттикнување на младите да учествуваат во културно-уметничките и спортските активности.

Стратеги:

Поддршка на проекти кои содржат креативни активности, препознавање, развивање и промоција на таленти и уметнички потенцијали на младите кои промовираат систем за рано откривање на талентирани млади луѓе и нивно насочување во уметничките и спортските активности.

Специфична цел 2:

Зголемување на достапноста на културните и спортските објекти за младите луѓе

Стратеги:

Реновирање на културните објекти во Гевгелија каде младите ќе можат да ги искажат своите културни активности.

Изградба на нови спортски терени(скејт-парк,Тениски игралишта,Трим-патеки, Поставување на кошеви на повеќе локации во општината)

Специфична цел 3:

Систематски пристап во планирање на културниот и спортскиот живот во Општина Гевгелија

Стратеги:

Вклучување на младите во систематски пристап при планирање на културните и спортските активности организирани од страна на ЛС.

Одделување сретства од буџетот на Општината кој ќе се доделат на млади уметници и НВО-организации кои организираат културни настани.

Одделување сретства од буџетот на Општината кои ќе се доделат на спортските клубови кои работат со млади.

6.2 Младинско информирање***Долгорочна цел:***

Зголемување на информираност на младите и подобрување на пристапот до информации.

Специфична цели 1:

Подобрување на пристапот до информации потребни за младите.

Стратеги:

Креирање на веб портал со информации за младите во согласност со нивните потреби.

Зголемена информираност преку информативни и огласни табли.

Специфична цел 2:

Иницирање на механизми за младинско информирање.

Стратеги;

Воспоставување на Младински информативен центар во Гевгелија.

Обезбедување учество на младите при воспоставување на МИЦ како и нивно вклучување при планирање на програмското и административното функционирање на центарот

6.3 Младински активизам и иницијативи

Долгорочна цел:

Зголемено учество на младите во општествениот живот во Гевгелија.

Специфична цел:

Креирање на механизми за зголемување на младинскиот активизам и иницијативи на локално ниво.

Стратегии:

Зголемување на бројот на младинските иницијативи

Воспоставување на фонд за младински иницијативи

Обезбедување на средства за реализација на младинските иницијативи (ЛС, бизнис сектор, граѓани).

6.4 Младинско учество

Долгорочна цел:

Зголемено учество на младите во донесување на одлуки на локално ниво.

Специфични цел1:

Воспоставување на модели на младинско учество во Општина Гевгелија.

Стратегии:

-Формирање на Совет на млади во рамки на општината

-Вклучување на претставници на младите и младинските здруженија на граѓани во работата на сите локални тела и комисии, јавни установи кои во доменот на своето работење опфаќаат сфери на интерес на младата популација.

Специфична цел 2:

Подигнување на свеста за потребата од младинско учество.

Креирање на Тренинг програма за обучувачи за младинско учество .

Креирање на програма за едукација на младите и институциите за младинско учество.

6.5 Волонтерство

Долгорочна цел:

Креативно исполнување на слободното време на младите во корисни и социо-едукативни активности.

Специфична цел 1: Едукација за придобивките од волонтерската работа на младите луѓе.

Стратегии:

-Спроведување на едукации за младите кои се однесуваат на законската рамка на волонтерството во Р.М. и за предностите од волонтирање.

Специфична цел 2:

-Промовирање на законот за волонтерство, Зголемување на бројот на волонтери во локалните институции.

Стратегии:

Спроведување на кампања за едукација на локалните институции и младите за законските рамки за волонтерството .

**7.Акционен План за имплементација на Локалната Стратегија за Млади за
2011 година**

Приоритет: Култура и Спорт

Цел на приоритетот: *Активно учество на младите во културниот и спортскиот живот во Општина Гевгелија*

Цели и Активности	Очекуван резултат	Индикатори	Временска рамка	Одговорност	Буџет
Специфична цел 1 Поттикнување на младите да учествуваат во културно-уметничките и спортските активности					
Активност 1.1. Поддршка на проекти на млади уметници	Зголемена културна понуда	Квалитативен: Можност младите уметници да се претстават на локално ниво Квантитативен: Поддржани 3 проекти годишно	2011	ЛС Бизнис сектор Млади уметници	
Активност 1.2.	Организиран	Квалитативен:	Јули-септември	ЛС	

Поддржан алтернативен фестивал	алтернативен фестивал	Поддржани креативни активности на младите Кванитативен: Зголемен број на културни настани во летниот период	2011	Бизнис Сектор Млади уметници	
Активност 1.3. Поддршка на изложба на млади уметници	Реализира на изложба на дела на млади уметници	Квалитативен: Можност младите ликовни уметници да ги претстават своите дела Кванитативен : Зголемен процент на посетеност на вакви манифестации	2011	ЛС Бизнис Сектор Млади уметници	
Активност 1.4. Организирање на рок -хепенинг	Организиран рок -хепенинг	Квалитативен: Одржување на хепенинг со млади групи од општината Кванитативен : Зголемен број на посетеност	2011	ЛС Бизнис Сектор Млади уметници	

		на музички настан организиран од млади			
Специфична цел 2 Зголемување на достапност на културните објекти за младите					
Активност 2.1. Започнување со реновирање на Театарот во Гевѓелија	Реновиран објект на Театарот	Квалитативен: Можност младите да ги покажат своите културни достигнувања Квантитативен: Зголемена посетеност на културни настани	2011-	ЛС	
Активност 2.2. Довршување на Галеријата (АМAM)	Нов галериски простор	Квалитативен: Можност младите уметници да изложуваат во нов и современ објект Квантитативен: Зголемен број на млади посетители на	2011-	ЛС	

		галеријата			
Специфична цел 3 Систематски пристап во планирањето на културните настани					
Активност 3.1. Избирање претставник на младите во комисијата за култура и спорт	Вклучување на младите во систематски пристап при планирање на културни настани	Квалитативен: Воспоставување на соработка на младите со ЛС Квантитативен: Зголемено младинско учество при одлучувањето	2011	ЛС Комисија за култура и спорт на Општина гевгелија	

Приоритет: Култура и Спорт

Цели и Активности	Очекуван резултат	Индикатории	Временска рамка	Одговорност	Буџет
Активност 1.1. Поддржани проекти на НВО-организации и спортски клубови кои работат со	Обезбедени грантови за организирање спортски игри	Квалитативен: Промоција на аматерскиот спорт Квантитативен: Зголемен број	2011	ЛС Бизнис сектор НВО Спортски	

млади		на млади учесници во спортските игри		клубови	
Активност 1.2. Промовирање на спортот кај младите	Организиран спортски турнири	Квалитативен: Зголемена посетеност на спортски настани Квантитативен: Зголемен процент на млади кои се занимаваат со спорт	2011	ЛС Бизнис сектор НВО Спортски клубови	
Специфична цел 2 Зголемена достапност до спортските објекти					
Активност 2.1. Поставување на кошеви на повеќе локации	Поставени нови кошеви на 6 локации во Општина Гевгелија	Квалитативен: Зголеменост на спортски терени за кошарка Квантитативен: Зголеменост на бројот на млади кои ќе ги	2011	ЛС НВО Бизнис сектор	

		користат овие терени			
Активност 2.2. Отпочнување со изградба на Скејт -парк	Изграден Скејт -Парк	Квалитативен: Можност младите да добијат соодветен простор за спортување Квантитативен: Намаленост на вакви активности на несоодветни места	2011-	ЛС НВО Бизнис сектор	
Активност 2.3. Промовирање на нови трим-патеки	Зголемена искористеност на трим-патеките	Квалитативен: Можност младите да се рекреираат и да спортуваат Квантитативен: Зголеменост на спортската понуда за туристите кои ја посетуваат Општина Гевгелија	2011	ЛС НВО Спортски клубови	
Активност 2.4. Изградба на 4 тениски	Изградени 4 нови тениски игралишта	Квалитативен: Можност младите да се	2011	ЛС	

игрлишта		знаимаваат со тенис Квантитативен: Зголемен процент на млади кои играат тенис			
Активност 2.5. Промоција на спортот и спортските клубови кои постојат	Организаирани едукативни работилници за промоција на спортот во општината	Квалитативен: Можост клубовите да се промовираат пред младите и да регрутираат нови таленти Квантитативен: Поголем број млади таленти	2011	ЛС Спортски клубови	
Специфична цел 3 Систематски пристап во планирањето					
Активност 3.1. Поддржани млади спортисти	Обезбедени спортски стипендии за млади спортисти	Квалитативен: Можност млади спортисти да добијат парична помош Квантитативен: Зголемен број	2011	ЛС Спортски клубови Бизнис сектор	

		на поддржани млади спортисти; Доделени три стипендии			
--	--	--	--	--	--

Приоритет: Младинско информирање

Општа цел: Зголемување на информираност на младите и подобрување на пристапот до информации.

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатори	Временска рамка	Одговорност	Буџет
Специфична цел 1 Подобрување на пристап до информации					
Активност 1.1. Креирање на веб портал	Креиран веб -портал	Квалитативен: Можност ЛС, НВО, бизнис секторот, образовните институции да пласираат информации корисни за младите Квантитативен:	2011	ЛС НВО	1000ey

		Зголемен број на информации, зголемен број на посетители			
Активност 1.2. Поставување информативни табли	Поставени 6 информативни табли (училишта, централно градско подрачје, населени места)	Квалитативен: Зголемена информираност на младите Квантитативен: Можност образовните институции, ЛС и НВО секторот да информираат за своите активности	2011	ЛС НВО Бизнис сектор	
Специфична цел 2 Иницирање на механизми за младинско информирање					
Активност 2.1. Одредување простории за МИЦ(Младински Информативен Центар)	Одредени и опремени простории	Квалитативен: Обезбеден соодветен простор каде младите ќе добиваат потребни информации Квантитативен: Зголемен број	2011	ЛС Бизнис сектор НВО	

		на информирани млади			
Активност 2.2. Отварање на МИЦ	Отворен Младински Информативен Центар	Квалитативен: Можност младите да добиват потребни информации, обуки и курсеви за нивните потреби Квантитативен: Зголемен процент на млади кои ќе ги користат услугите на МИЦ	2011	ЛС Бизнис сектор НВО	
Активност 2.3. Вклучување на младите во информирањето	Обезбедено учество на младите при креирање на МИЦ	Квалитативен Можност младите да одлучуваат Квантитативен: Зголемен број на млади кои ќе донесуваат одлуки	2011	ЛС Бизнис сектор НВО	

Приоритет: Младински активизам и иницијативи

Долгорочна цел: **Зголемено учество на младите во општествениот живот во Гевгелија**

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатори	Временска рамка	Одговорност	Буџет
<p>Специфична цел 1</p> <p>Креирање на механизми за младински активизам</p>					
<p>Активност 1.1.</p> <p>Поттикнување на младите да поднесуваат иницијативи</p>	Зголемено учество на младите во општествениот живот	<p>Квалитативен:</p> <p>Зголемен број на младински иницијативи</p> <p>Квантитативен:</p> <p>Зголемен процент на младински иницијативи</p>	2011	<p>НВО</p> <p>Образовни институции</p>	
<p>Активност 1.2.</p> <p>Спроведено истражување за проблемите на младите луѓе</p>	Подготвена анализа за младински проблеми	<p>Квалитативен:</p> <p>Младите сами да истражуваат за своите проблеми</p> <p>Квантитативен:</p>	2011	<p>НВО</p> <p>Образовни институции</p>	

		Извршено испитување на 200 млади			
Активност 1.3. Промоција на младински активизам	Одржани 10 работилници за младински активизам	Квалитативен: Зголемен бројот на запознаени млади Квантитативен: Мотивирани млади за поднесувње иницијативи	2011	НВО Образовни институции	
Специфична цел 2. Воспоставување фонд за младински иницијативи					
Активност 2.1. Обезбедување фонд за младински иницијативи	Обезбеден паричен фонд	Квалитативен: Можност за финансиска поддршка на младински иницијативи Квантитативен: Зголемена заинтересираност на младите да поднесуваат	2011	ЛС НВО Бизнис сектор	

		иницијативи			
Активност 2.2. Обезбедени сретства за младински иницијативи	Доделени најмалку 2 гранта за младински иницијативи	Квалитативен: Финансиска помош на млади за реализација на иницијативи Квантитативен: Зголемен број на младински иницијативи	2011	ЛС НВО Бизнис сектор	2000 еу

Приоритет: Младинско Учество

Долгорочна цел: **Зголемено учество на младите во донесување на одлуки на локално ниво.**

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатори	Временска рамка	Одговорност	Буџет
Специфична цел 1. Воспоставување на модели на младинско учество					

<p>Активност 1.1.</p> <p>Поднесување на иницијатива за СМ (совет на млади)</p>	<p>Зголемено младинско учество во донесување одлуки</p>	<p>Квалитативни:</p> <p>Можност младите сами да одлучуваат за нивните проблеми</p> <p>Квантитативни:</p> <p>Соработка на ЛС со младите за одредени проблеми</p>	<p>2011</p>	<p>НВО</p> <p>ЛС</p> <p>Образовни институции</p> <p>Политички Подмладоци</p>	
<p>Активност 1.2.</p> <p>Формирање на совет на млади</p>	<p>Формиран функционален совет на млади</p>	<p>Квалитативен:</p> <p>Избрани 7 членови на совет на млади</p> <p>Квантитативен:</p> <p>Избрани претставници на младите (УСМ, Сојуз на студенти, Политички подмладоци)</p>	<p>2011</p>	<p>НВО</p> <p>ЛС</p> <p>Образовни институции</p> <p>Политички подмладоци</p>	
<p>Специфична цел 2</p> <p>Подигнување на свеста за потребата од младинско учество</p>					
<p>Активност 2.1.</p> <p>Организирање едуктивни работилници</p>	<p>Одржани 10 работилници</p>	<p>Квалитативен:</p> <p>Запознаени млади со поимот</p>	<p>2011</p>	<p>НВО</p> <p>Образовни институции</p>	<p>500 еу</p>

		<p>младинско учество</p> <p>Квантитативен:</p> <p>200 учесници на работилници</p>			
<p>Активност 2.2.</p> <p>Организирање работилници со советници, НВО и млади</p>	<p>Организираны работилници</p>	<p>Квалитативни:</p> <p>Обучени советници, млади и претставници од НВО за поимот младинско учество</p> <p>Квантитативен:</p> <p>Можност младите и советниците заеднички да решаваат за одредени проблеми; 40 учесници на работилници</p>	<p>2011</p>	<p>НВО</p> <p>Советници од ЛС</p> <p>Образовни институции</p>	<p>200 еу</p>
<p>Активност 2.3.</p> <p>Организирање трибини за младинско учество</p>	<p>Зголемен процентот на запознаени млади со поимот младинско учество</p>	<p>Квалитативен:</p> <p>Информирани млади за моделите на младинско учество</p> <p>Квантитативен:</p> <p>Одржани 6 трибини за</p>	<p>2011</p>	<p>НВО</p> <p>Образовни институции</p>	<p>200 еу</p>

		младинско учество 3-Град 3-населени места			
Активност 2.4. Кампања за Промоција на младинското учество	Организирана кампања на локално ниво	Квалитативен: Зголемено младинско учество Квантитивен: Зголемен процент на запознаеност на младите за поимот и моделите на младинско учество	2011	НВО СМ (совет на млади) Советници од ЛС ЛС Институции	1000 еу

Приоритет: Волонтерство

Долгорочна цел: Креативно исполнување на слободното време на младите во корисни И социо-едукативни активности.

Цели и активности	Очекуван резултат	Индикатори	Временска рамка	Одговорност	Буџет
Специфич на цел 1 Едукација за придобивките од волонтерството					
Активност 1.1. Организирани работилници за придобивки од волонтерството	Зголемен бројот на млади волонтери;	Квалитативен: Едуцирани млади луѓе за придобивките од волонтерството Квантитативен: Одржани 10 работилници Зголемен процент на волонтери во институциите 10 работилници; 200 учесници на работилниците	2011	НВО ЛС Институции	500 еу

<p>Активност 1.2.</p> <p>Организира ни трибини за промоција на волонтерството</p>	<p>Организаирани 2 трибини</p>	<p>Квалитативен:</p> <p>Информирани млади за придобивките од волонтерството</p> <p>Квантитивен:</p> <p>Зголемен процент на млади волонтери</p>	<p>2011</p>	<p>НВО</p> <p>ЛС</p> <p>Институции</p>	<p>200 еу</p>
<p>Специфична цел 2</p> <p>Промовирање на законот за волонтерство</p>					
<p>Активност 2.1.</p> <p>Креирање кампања за промовирање на волонтерството</p>	<p>Мотивирани млади луѓе да волонтираат</p>	<p>Квалитативен:</p> <p>Можност младите да волонтираат во одредени институции</p> <p>Квантитивен:</p> <p>Зголемен бројот на волонтери во институциите; можност младите да волонтираат во одредени институции</p>	<p>2011</p>	<p>Институции</p> <p>НВО</p>	<p>1000 еу</p>

<p>Активност 2.2.</p> <p>Одбележување на денот на волонтерството</p>	<p>Организа ни настани</p>	<p>Квалитативен:</p> <p>Организиран и обележан денот на волонтерството</p> <p>Квантитативен:</p> <p>Зголеменост на информирана младина за придобивките од волонтирањето</p> <p>200 посетители на настани</p>	<p>2011</p>	<p>ЛС</p> <p>Институции</p> <p>НВО</p>	<p>200 еу</p>
---	--------------------------------	--	-------------	--	---------------

8.Процес на мониторинг и евалуација

Процесот на мониторинг и евалуација на се она што е реализирано од предвиденото во ЛСМ И ЛАП ќе го реализира работна група која ќе биде одредена уште на самиот почеток на проектот, а во која ќе членуваат претставници на ЛС, ЗГ, претставници на институциите одговорни за имплементација на ЛАП, членовите на работната група ќе го надгледуваат имплементирањето на сите активности кои се предвидени со ЛСМ за Општина Гевгелија. Податоците ќе се добиваат преку контакти со одговорните институции и мониторинг на теренот.

За подобра комуникација помеѓу работната група и ЛС ќе се потпише меморандум за соработка помеѓу работната група и ЛС со кој на работната група ќе и се даде целосен увид во реализацијата и начинот на истата на сите проекти кои се предвидени во ЛСМ, а се поврзани со ЛС.

Работната група ќе има задача во текот на наредните пет години еднаш месечно да организира состаноци на кои ќе бидат разгледани добиените информации, ќе се обработуваат за да се види до кој степен се реализирани активностите и ќе се пишува месечен извештај кој ќе биде доставен до ЗГ *Младински Совет-форса*, СЕГА, ЛС и одговорните за реализација на активностите, целите и стратегиите од ЛСМ.

9. Членови на кординативно тело

Име и презиме	Организација	Функција	телефон	Е -маил
Бошко Петров	Младински Совет-Форса	председател	070-697-577	Boskopetrov@yahoo.com
Благој Ристов	Општина Гевгелија	Контакт лице	071-747-119	blagoj_rstv@yahoo.com
Љубчо Алексовски	Општина Гевгелија	пордпарол	070/741-337	ljubcoaleksovski@yahoo.com
Ленче жарко	Општина Гевгелија	Советник во ЛС	070/515-654	lencezarko@yahoo.com
Лазе Трајков	РЦОР-Гевгелија		070/306-642	ltrajkov@sonet.org.mk

10. Членови на работна група

Име и презиме	Организација	Функција	Телефон	е-маил
Саша Јованов	НУ Музеј Гевгелија	Кустос	070/429-037	amphaxitis@yahoo.com
Даница Гавриловска	АГВР-Гевгелија	Раководител	071/330-226	
Благој Атанасов	ЈЗО Здравен Дом-Гевгелија	Правник	071/331-004	zdrastvendomgvg@yahoo.com
Николчо Јованов	МВР-Сектор за превенции	Виш инспектор	070/275-938	
Верица Ѓурова	Центар за социјални работи	Волонтер	075/650-476	verica-gurova@yahoo.com
Светлана Митровска	С.У.ЦЈосиф јосифовски	Училишен психолог	071/251-451	svetlanamitrovska@yahoo.com
Анета Малчева	Факултет за Туризам	Студент	075/788-704	malceva_aneta@yahoo.com
Данче Станчева	Факултет за Туризам	Студент	070/621-580	dance.stanceva@yahoo.com

Оливер Ташев	ООУ Крсте Мисирков	Наставник	071/322-878	olivertasev@yahoo.com
Сашко Колев	ООУ Ристо Шуклев-Негорци	Наставник	075/264-548	saskokokolev@yahoo.com
Јована Ефтимова	ООУ Владо Кантарџиев	Наставник	071/392-772	jovana.e@yahoo.com
Александра Семенакова	ФЛР-гевгелија	вработена	070/647-777	ssemenakova@yahoo.com
Трајче Аврамов	ЗГ-Јужна Порта Гевгелија	Претседател	070-343-989	altra@yahoo.com
Александра Манасијеска Митрова	ЗГ Еко Иднина-Гевгелија	Волонтер	077/585-849	m.m.saska@yahoo.com
Кристина Попова	БУМ-Гевгелија	Волонтер	071/445-131	kristipopova@yahoo.com
Стево Стефанов	ЗГ-Поддршка		070/647-744	adzamija@gmail.com
Мирјана Крстева Масетти	ЗГ-Мултимедија центар-Гевгелија		071/251-633	krstev79@yahoo.com
Васил Кочев	Градски хор		070/218-374	vasil_daca@yaghoo.com
Славица Николовска	ЗГ МСФ-Гевгелија	Волонтер	071/970-877	nikolova_slavica@yahoo.com
Александра Каркалашева	ЈЗОНПБ-Негорци	психолог	070/885-944	
Томислава Манчева	УС-Јосиф јосифовски	Претседател	072/546-036	tomi_lavce@yahoo.com
Александра Латковска	УС -Јосиф јосифовски		075/414-267	latkovska@yahoo.com
Андон Сарамандов	УМСна ВМРО-ДПМНЕ	Претседател	078/207-8201	andonsaramandov@yahoo.com
Мирјана Костова	МСФ	Волонтер	075/910-093	
Иво Костич	ДПСМ			
Игор Јанчев	СДММ			